



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	23.03. 2010 година ден месец година Свети Николе Број 4	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762-630-10
--	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на СОУ "Кочо Рацин" Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на СОУ "Кочо Рацин" Свети Николе бр. 0701 – 282, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на
СОУ "Кочо Рацин" Свети Николе**

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на Средното општинско училиште "Кочо Рацин" Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Свети Николе".

Бр.0701 - 282
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ООУ “Кирил И Методиј” Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе бр. 0701 – 283, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

**Бр. 0801-281/2
23.03. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на Основното општинско училиште “Кирил и Методиј” Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701 - 283
23.03. 2010 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе бр. 0701 – 284, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

**Бр. 0801-281/3
23.03. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ООУ “Гоце Делчев” Општина Свети Николе

1. Се усвојува Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ООУ “Гоце Делчев” Општина Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 284
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија - Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија - Свети Николе бр. 0701 – 285, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/4
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија Општина Свети Николе

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на Основното општинско училиште “Даме Груев” с. Ерџелија Општина Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 285
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ОУ Дом на култура “Крсте Мисирков” - Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на ОУ Дом на култура “Крсте Мисирков” - Свети Николе бр. 0701 – 286, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

**Бр. 0801-281/5
23.03. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на Општинската установа Дом на култура “Крсте Мисирков” Општина Свети Николе

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на Општинската установа Дом на култура “Крсте Мисирков” Општина Свети Николе

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701 - 286
23.03. 2010 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на Општинската установа Народен Музеј Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на Општинската установа Народен Музеј Свети Николе бр. 0701 – 287, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

**Бр. 0801-281/6
23.03. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на Општинската установа Народен музеј Општина Свети Николе

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на Општинската установа Народен музеј Општина Свети Николе

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 287
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на Општинската установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева” Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на Општинската установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева” Општина Свети Николе бр. 0701 – 288, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/7
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на Општинската установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева” Општина Свети Николе

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на Општинската установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева” Општина Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 288
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ЈКП “Комуналец” Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на ЈКП “Комуналец” Општина Свети Николе бр. 0701 – 289, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/8
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈКП “Комуналец” Општина Свети Николе

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година за ЈКП “Комуналец” Општина Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 289
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ЈКП “Единство” Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на ЈКП “Единство” Општина Свети Николе бр. 0701 – 290, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/9
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈКП “Единство” Општина Свети Николе

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година за ЈКП “Единство” Општина Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 290
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ЈП “Пазари” Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на ЈП “Пазари” Општина Свети Николе бр. 0701 – 291, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/10
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈП “Пазари” Општина Свети Николе

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година за ЈП “Пазари” Општина Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 291
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ЈП “Погребални услуги” Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 2009 година на ЈП “Погребални услуги” Општина Свети Николе бр. 0701 – 292, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/11
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈП “Погребални услуги” Општина Свети Николе

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година за ЈП “Погребални услуги” Општина Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 292
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување Завршната сметка на Општина Свети Николе за 2009 година

Се објавува Завршната сметка на Општина Свети Николе за 2009 година бр. 0701 – 293, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/12
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр.5/2002), Советот на ЕЛС Свети Николе на седницата одржана на ден 23. 03. 2010 година, донесе

**ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ЕЛС СЕТИ НИКОЛЕ
ЗА 2009 ГОДИНА**

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2009 година се состои од:

Планирани	Реализирани
-----------	-------------

- Вкупно приходи **263.846.890 денари** **242.324.878 денари**

Даночни приходи	28.438.000 денари	26.359.850 денари
Неданочни приходи	4.848.000 денари	5.100.408 денари
Капитални приходи	9.610.600 денари	15.795.039 денари
Трансфери	56.266.608 денари	49.056.709 денари
Наменски дотации	131.980.839 денари	129.491.815 денари
Приходи од самофинансирачки активности	19.286.514 денари	16.504.728 денари
Донации	7.416.329 денари	16.329 денари
Пренесено салдо од 2007 година	7.849.036 денари	
Трансфери-краткорочни позајмици	6.000.000 денари	

-Вкупно расходи **263.846.890 денари** **242.324.878 денари**

Утврдени намени	263.096.890 денари	241.810.985 денари
Резерви	750.000 денари	513.893 денари

-Салдо на 31-12-2009 **5.495.380,00 денари**

Член 2

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет за 2009 во износ од **2.301.082.00 денари** се пренесува како приход на основниот буџет на ЕЛС Свети Николе за 2010 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на наменски дотации за 2009 во износ од **2.695.360,00 денари** се пренесува како приход на буџетот на наменски дотации на ЕЛС Свети Николе за 2010 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности за 2009 во износ од **498.938,00 денари** се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на ЕЛС Свети Николе за 2010 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Свети Николе за 2009 година и тоа

Член 4

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Свети Николе за 2009 година се прикажуваат расходите по програми, подпрограми, по сметки и ставки.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Свети Николе за 2009 година се објавува во Службениот гласник на единицата на локалната самоуправа Свети Николе.

Бр.0701 - 293
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Годишниот извештај** **на Општина Свети Николе за 2009 година**

Се објавува Годишниот извештај на Општина Свети Николе за 2009 година бр. 0701 – 316, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/13
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Општина Свети Николе во текот на 2009 година има реализација на Буџетот во вкупен износ од **242.324.878,00 денари** или изразено во процент изнесува **91,85 %**, споредено план со реализација. Прикажано тоа процентуално во соодветен сооднос по соодветните компоненти кои ги содржи самиот буџет а прикажано графички изгледа како во прилогот кој што следи




Основниот буџет во погоре прикажан графикон има зафаќање во процент од 39,47%. Најголем дел од општинскиот Буџет зафаќаат наменските дотации кои изразени процентуално изнесуваат 53,43%. На самофинансирачките активности отпаѓаат 6,81 % кои се занемарливи но во исто време и доволни за задоволување на реализација на определени активности на самите буџетски корисници. Општина Свети Николе во текот на 2009 година речиси нема реализација на донации кои доаѓаат од странски донатори и единствени средства кои ги имаат обезбедено нашите буџетски корисници се средства кои се исказани во Државниот Буџет на Република Македонија.

Графички претставен Буџетот на општина Свети Николе за 2009 година би изгледал како на графиконот што следи:



Прикажано во табеларен приказ споредено планирано со реализирано изгледа како на прикажаниот графикон:



Според прикажаните графикони може да се констатира дека општина Свети Николе со сите измени и дополнувања кои ги имаше во текот на годината има реално планирање на приходите и расходите. Реализацијата на програмите се одвива по соодветните програми и реализацијата на најголемите програми кои се однесуваат на капиталното зголемување на инвестиции се реализираа во тековната година. Има определени отстапување по програмите но тоа се должи пред се на промената на курсот на политиката и промената на приоритетите на локалната власт. Во делот кој што следи ќе се обидеме да ви ги представиме изворните приходи на општината а тоа прикажано во бројки и графикони би изгледало вака

конто	Опис на приход	Планирано	реализирано
711	Данок од доход, добивка и капитални добивки	1.260.000	1.236.113
713	Даноци на имот	13.850.000	11.651.726
717	Даноци на специфични услуги	13.128.000	13.351.421
722	Такси и надоместоци	600.000	491.009
723	Административни такси и надоместоци	1.850.000	1.797.660
724	Други Владини услуги	290.000	203.116
725	Други неданочни приходи	2.108.000	2.608.623
731	Продажба на капитални средства	16.091.160	14.359.519
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	725.600	1.435.520
741	Трансфери од други нивоа на власт	57.522.529	49.056.709
751	Краткорочни позајмици во земјата	6.000.000	
	Вкупно:	113.625.289	96.312.006

I. Приходи на Општината

Остварувањето на приходите на Буџетот на општина Свети Николе за 2009 година е во износ од 242.324.878,00 денари или 91.84% од планираното.

Основниот Буџет е остварен во износ од 96.312.006,00 денари или 91,58% од планираниот.

Во структурата на остварените приходи остварување по основни категории е следното:

- Даночни приходи се остварени во износ од 26.359.850,00 денари или со 92,69% од планираното, затоа што на крајот на годината дојдени се финансиски средства по пат на присилна наплата од данок на промет.

- Неданочни приходи се остварени во износ од 5.100.408,00 денари или со 105% од планираното.

Трансферите се остварени во износ од 49.056.709,00 денари или со 87,18% од планираното.

Наменските средства се остварени во износ од 129.491.815,00 денари или 98,11%.

Приходите од самофинансирачките активности се остварени во износ од 16.504.728,00 денари или со 85,57% од планираното.

II. Расходи на Општината

Реализираните расходи на вкупниот буџет се во износ од 236.829.498,00 денари или со 89,76% од планираното.

Реализираните расходи на основниот буџет се во износ од 84.010.924,00 денари или со 79,88% од планираното.

Расходите од наменските дотации се реализирани во износ од 126.796.455,00 денари или 96.07% од планираното.

Расходите од самофинансирачките активности се реализирани во износ од 16.005.790,00 денари или 82,98% од планираното.

Во програмата А0- Совет се реализирани средства за исплата на надоместоци за советниците, патни трошоци и трошоци за телефон во износ од 1.932.106,00 денари или 90% од планираното. Од тековните резерви имаат реализирано 151.630,00 денари .

Во програмата Д0- Градоначалник се реализирани расходи во износ од 2.688.699,00 денари или 89,53 % од планираното за тековно оперативно функционирање на општината, плати и надоместоци, стоки и услуги, еднократна парична помош, покривање на трошоци за културни манифестации и репрезентации за домашни и странски гости. Од овие горе наведени трошоци од тековната резерва се потрошени средства во износ од 362.263,00 денари како средства за исплата на опремина при одење во пензија и надоместок за исплата при починат член од потесното семејство а другиот дел во износ од 451.000,00 денари отпаѓа на исплата за луѓе кои боледуваат од потешки заболувања кои се поткрепени со решенија врз основа на предлог на комисијата која ги има предложено до Градоначалникот.

Во програмата E0- општинска администрација се реализирани расходи во износ од 27.376.235,00 денари или 95,19%.

Расходите се однесуваат за тековно-оперативни расходи за плати и надоместоци на вработените, патни расходи, комунални услуги, материјали за специјална намена, поправки и тековно одржување, договорни услуги и тековно оперативни расходи кои се неопходни за функционирање на општината.

Во програмата EA- општинска администрација (капитални трошоци на општината) се реализирани расходи во износ од 2.776.676,00 денари или 91,63%.

Во програмата за капитални трошоци општини за исплата на автомобилот на општината во износ 994.422,00 денари како и за изградба и реконструкција на општинската зграда како и набавка на пикап возило за потребите на јавното комунално претпријатие и други помошни возила за одржување на хигиената на општина Свети Николе.

Во програмата Г1- Поддршка на локален економски развој се реализирани расходи во износ од 876.264,00 денари или 58,80%.

Реализацијата на оваа програма не е спроведена комплетно затоа што општина Свети Николе досегашните активности за развој на општината се прекинати од причина што општина Свети Николе од Брегалничкиот регион е префрлена во Вардарскиот регион.

Во програмата J2- одведување и прочистување на отпадни води се реализирани расходи во износ од 6.183.544,00 денари или 91,63%.

Средствата се за изградба на фекална канализација за с. Амзбегово преку Министерството за транспорт и врски.

Во програмата J3- Јавно осветлување се реализирани расходи во износ од 5.641.218,00 денари или 94,95%.

Во оваа програма се искажани трошоците за улочно осветлување и износот е поголем од претходните години затоа што има наплатено средства преку судски решенија како заостанат долг. Другиот износ кој изнесува 700.000,00 денари се однесува е за замена на стари и дотраени апарати за уличното осветлување.

Во програмата J4- Јавна чистота- реализацијата на програмата изнесува 9.356.538,00 денари или истото изразено во процент изнесува 89,22%.

Во самата програма е посветено внимание за реализација на политиката за почиста и поздрава околина и како и со заедничкиот проект на Владата се ангажирани поголем на невработени лица кои со Одлука на Советот на Општина Свети Николе се исплакани од оваа програма. Во оваа програма се изразени и средствата кои општина Свети Николе ги трансферираше до комуналното претпријатие како акции и капитал за одстранување на проблемите во работењето на комуналното претпријатие. Во оваа програма не се искажани средствата кои ги има исплатено општината во износ од 4.343.200,00 денари за надомест на ангажираните лица преку агенцијата за вработување. Самите се средства се искажани во посебна сметка.

Во програмата J6- одржување на локални патишта и улици - реализацијата на програмата изнесува 1.250.250,00 денари или истото изразено во процент изнесува 80,64%.

Средствата се искористени за одржување на локалните патишта и улици.

Во програмата Ј7- одржување на паркови и зеленила - реализацијата на програмата изнесува 807.300,00 денари или истото изразено во процент изнесува 84,26%.

Средствата се искористени за одржување на паркови и зеленила

Во програмата ЈГ- Изградба на системи за водоснабување - реализацијата на програмата изнесува 21.971.913,00 денари или истото изразено во процент изнесува 83,08%.

Средствата се искористени за изградба на системи за водоснабување поточно за изградба на системот за водоснабување во „Дивјак“

Во програмата ЈД- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици - реализацијата на програмата изнесува 7.648.039,00 денари или истото изразено во процент изнесува 80,52%. Средствата од оваа програма се искористени за изградба на улици кои беа опфатени во програмата за Комунални дејности. Во ова програма изградени следните улици Кикевачка, Улов Палме кои се завршени како и реконструкција на тротоари на Карпошева, Велко Влаховиќ (од Кантонче до Младинска). Во оваа програма има санација локални дупки низ градот и санација на локалниот пат до с. Ерцелија.

Во програмата ЈЕ- Изградба на простор за паркирање - реализацијата на програмата изнесува 218.922,00 денари или истото изразено во процент изнесува 68,41%.

Во програмата ЈИ- Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води - реализацијата на програмата изнесува 1.000.000,00 денари или истото изразено во процент изнесува 88,27%.

Оваа се однесува на исплата на дел кој е предвиден во проектот „Рудина“.

Во програмата К2- Музичка и сценска уметничка дејност - реализацијата на програмата изнесува 333.423,00 денари или истото изразено во процент изнесува 77,49%.

Овие средствата се само дел од средствата кои се за подршка на културните манифестации

Во програмата Н1- Основно образование - реализацијата на програмата изнесува 101.333,00 денари или истото изразено во процент изнесува 7,72%. на локално ниво. Мораме да напоменеме дека реализацијата е мала затоа што основното училиште „Кирил и Методиј“ има добиено донација од 1.222.400,00 денари од донаторот Кралството Норвешка. Средствата се минимални затоа што делот кој се однесува на реконструкција е искористен од наменските дотации во текот на 2009 година.

Бр.0701 - 316

23.03. 2010 година

Свети Николе

Претседател,

на Совет на Општина Свети Николе

Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на нацрт Детален урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул." Вељко Влаховиќ ", ул."Ленинова " и ул." Вера Циривири" Свети Николе 2009-2014 година

Се објавува Одлуката за утврдување на нацрт Детален урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул." Вељко Влаховиќ ", ул."Ленинова " и ул." Вера Циривири" Свети Николе 2009-2014 година бр. 0701 – 317, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

**Бр. 0801-281/14
23.03. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

ОДЛУКА

за утврдување на нацрт Детален урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул." Вељко Влаховиќ ", ул."Ленинова " и ул." Вера Циривири" Свети Николе 2009-2014 година.

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот на Деталниот урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул." Вељко Влаховиќ ", ул."Ленинова " и ул." Вера Циривири" Свети Николе 2009-2014 година. По утврдувањето на Нацртот на Деталниот урбанистички план ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.

Член 2

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општината.Времето на изложување на планот и спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со соопштение во јавните гласила.

Член 3

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана од Градоначалникот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701 - 317
23.03. 2010 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе

(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на нацрт Детален урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Маршал Тито “, ул.”100 “ граница на К.П.10735 и пристапна улица Свети Николе 2009-2014 година

Се објавува Одлуката за утврдување на нацрт Детален урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Маршал Тито “, ул.”100 “ граница на К.П.10735 и пристапна улица Свети Николе 2009-2014 година бр. 0701 – 318, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

**Бр. 0801-281/15
23.03. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

ОДЛУКА

за утврдување на нацрт Детален урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Маршал Тито “, ул.”100 “ граница на К.П.10735 и пристапна улица Свети Николе 2009-2014 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот на Деталниот урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Маршал Тито “, ул.”100 “ граница на К.П.10735 и пристапна улица Свети Николе 2009-2014 година. По утврдувањето на Нацртот на Деталниот урбанистички план ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.

Член 2

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општината.Времето на изложување на планот и спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со соопштение во јавните гласила.

Член 3

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана од Градоначалникот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701 - 318
23.03. 2010 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон

населено место м.в. „Горни ливади“ за КП бр. 6294 КО Свети Николе бр. 0701-100 од 29.01.2010 година со пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација м.в. “Горни ливади“ за КП бр. 6294 КО Свети Николе , Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место м.в. „Горни ливади“ за КП бр. 6294 КО Свети Николе бр. 0701-100 од 29.01.2010 година со пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација м.в. “Горни ливади“ за КП бр. 6294 КО Свети Николе , Општина Свети Николе бр. 0701 – 319, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

**Бр. 0801-281/16
23.03. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 став 1 точка 2 алинеја 4 и член 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03.2010 година донесе

О Д Л У К А

за измена и дополнување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место м.в. „Горни ливади“ за КП бр. 6294 КО Свети Николе бр. 0701-100 од 29.01.2010 година со пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација м.в. “Горни ливади“ за КП бр. 6294 КО Свети Николе , Општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 6294 м.в. Горни Ливади , КО Свети Николе ,Општина Свети Николе за изградба на фотоволтаичен систем за производство на електрична енергија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701 - 319
23.03. 2010 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за учество на Општина Свети Николе за реализација на проекти за развој на плански регион

Се објавува Одлуката за учество на Општина Свети Николе за реализација на проекти за развој на плански регион бр. 0701 – 320, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/17
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 т. 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Р.Македонија бр.05/02) и член 6 од Програмата за рамномерен регионален развој во 2010 година донесена од Владата на Република Македонија („Сл.весник на РМ, бр.8/2010), Советот на Општина Свети Николе на седница одржана на ден 23.03. 2010 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за учество на Општина Свети Николе за реализација на проекти

за развој на плански регион

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за учество на Општина Свети Николе во Програмата за рамномерен регионален развој во 2010 година-Проекти за развој на плански региони за реализација на проектот, „Промоција на Вардарскиот регион како атрактивна бизнис дестинација со акцент на промоција на стопанските зони во Вардарскиот плански регион”

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 320
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за сопствено учество на Општина Свети Николе во проект за изработка на Физибилити студија

Се објавува Одлуката за сопствено учество на Општина Свети Николе во проект за изработка на Физибилити студија бр. 0701 – 321, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/18
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23. 03.2010 година донесе:

**ОДЛУКА
за сопствено учество на Општина Свети Николе во проект за
изработка на Физибилити студија**

Член 1

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во јавен повик за прибирање на предлог-проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и развој на селата, објавен од Бирото за Регионален развој

Средствата ќе бидат наменети за изработка на Физибилити студија за изградба на Систем за одведување и прочистување на отпадни води за селата Мустафино, Ерџелија, Горно Црнилиште, Долно Црнилиште, Амзибегово, Пеширово, Кадрифаково и индустриската зона Овче Поле.

Член 2

Средствата се обезбедуваат во висина од 50% од вредноста на предлог-проектот, или 401.050,00 денари, согласно обврската од јавниот повик за обезбедување на кофинансирање.

Член 3

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе за економски развој.

Член 4

Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување и истата ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0701 -321
23.03. 2010 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Правилник за изменување и
дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работата на
Јавната општинска установа за деца Детска градинка “Рахилка Гонева”
Свети Николе**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работата на Јавната општинска установа за деца Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе бр. 0701 – 322, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

**Бр. 0801-281/19
23.03. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работата на Јавната општинска установа за деца Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе

1. Се усвојува Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работата на Јавната општинска установа за деца Детска градинка “Рахилка Гонева: Свети Николе.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 322
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за набавка на градежна машина ровокопач и даска за чистење на снег

Се објавува Одлуката за набавка на градежна машина ровокопач и даска за чистење на снег бр. 0701 – 323, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.

Бр. 0801-281/20
23.03. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 64 став 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе, на седницата одржана на ден 23.03.2010 година донесе

О Д Л У К А

за набавка на градежна машина ровокопач и даска за чистење на снег

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за набавка градежна машина-ривокопач и даска за чистење на снег која ќе се користи за потребите на општината и јавните претпријатија што се основани од општината.

Член 2

За набавка на градежната машина, опишана во член 1 од оваа Одлука, се одобруваат средства од буџетот на Општина Свети Николе во износ од 4.500.000,00 (четири милиони и петстотини илјади денари).

Член 3

Набавката да се изврши преку постапка за јавна набавка согласно со Законот за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во "Службен гласник на Општина Свети Николе".

Бр.0701 - 323
23.03. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

СОДРЖИНА

1. Финансов план и завршни сметки за 2009 година за СОУ “Кочо Рацин” Општина Свети Николе	стр.1
2. Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ООУ “Кирил и Методиј” Општина Свети Николе	стр.2
3. Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ООУ “Гоце Делчев” Општина Свети Николе.	стр.3
4. Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ООУ “Даме Груев”с. Ерџелија - Општина Свети Николе.	стр.4
5. Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ОУ Дом на култура “Крсте Мисирков” Општина Свети Николе.	стр.4
6. Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ОУ Народен музеј Општина Свети Николе.	стр.5
7. Финансов план и завршни сметки за 2009 година за Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе.	стр.5
8. Извештај за Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈКП “Комуналец” Општина Свети Николе.	стр.6
9. Извештај за Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈКП “Единство” Општина Свети Николе.	стр.7
10. Извештај за Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈП “Пазари” Општина Свети Николе.	стр.7
11. Извештај за Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈП “Погребални услуги” Општина Свети Николе.	стр.8
12. Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2009 година	стр.9
13. Годишен извештај на Општина Свети Николе за 2009 година.	стр.10
14. Одлука за утврдување на нацрт Детален урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Вељко Влаховиќ “, ул.”Ленинова “ и ул.” Вера Циривири” Свети Николе 2009-2014 година.	стр.16
15. Одлука за утврдување на нацрт Детален урбанистички план ДУП за дел од У.Е.1 Плански опфат меѓу ул.” Маршал Тито “, ул.”100 “ граница на К.П.10735 и пристапна улица Свети Николе 2009-2014 година	стр.17
16. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место м.в. “Горни Ливади” за КП бр. 6294 КО Свети Николе бр. 0701-100 од 29.01.2010 година со пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација м.в. “Горни ливади” за КП бр. 6294 КО Свети Николе, Општина Свети Николе.	стр.18
17. Одлука за учество на Општина Свети Николе за реализација на проекти за развој на плански региони.	стр.19

18.Одлука за сопствено учество на Општина Свети Николе
во проект за изработка на Физибилити студијастр.20

19.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот
за организација и систематизација на работата на Јавната општинска
установа за деца Детска градинка "Рахилка Гонева: Свети Николе стр.21

20. Одлука за набавка на градежна машина ровокопач и
даска за чистење на снегстр.22

Бр. 0701 -324
23.03. 2010 година
Свети Николе